

CURRICULUM VITAE
Проф. Д-р Гордан
Калаџиев

I. Лични податоци

Име	Гордан Калаџиев	
Пол	машки	
Дата на раѓање	10 Јан. 1962	
Националност	Македонец	
Адреса	бул. Партизански Одреди, бр. 93/4/1 1000 Скопје, Република Македонија	
Телефон	+ 389 70 231312	
емаил	gordan@pf.ukim.edu.mk	gordankalajdziev@yahoo.com
Брачна состојба	женет, 3 деца	

II. Образование и академски и други квалификации

Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија (1999-2004)
Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија (1987-1992)
Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија (1981-1985)

Докторски студии/ докторска теза: **"Фер постапка"**

Магистерски студии по Кривично право. Теза: **"Правото да се испитуваат сведоци во меѓународното и компаративното право"**

Дипломиран правник

III. Професионални активности

- Датуми (од – до)
- Име и адреса на вработувачот
- Вид на бизнис или сектор
- Занимање или позиција
- Главни активности и одговорности

Октомври 1987 – до денес
"Јустинијан Први" Правен факултет, Скопје, бул. Крсте Мисирков, бб 1000 Скопје
Образование и истражување
Асистент на професор
Предавања и истражувања (Кривично право, Кривична постапка, Меѓународно кривично право и човекови права),
Семинари со студенти и студенти на постдипломски студии

ДРУГИ АНГАЖМАНИ

Претседател на Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија
Член на Транспарентност Македонија
Уредник на Македонска ревија за кривично право и криминологија
Уредник на "Балканска годишна книга за човекови права"

Подготовка на нацрти на неколку статuti (Закон за судови; Кривичен законик, Кодекс за кривична постапка; Закон за Јавно обвинителство, Закон за судски вештаци)
Советник на Владата за постапки во Европскиот суд за човекови права
Проектен менаџер за неколку правни проекти во Хелсиншки комитет за човекови права, Транспарентност- Македонија и Здружение за Кривично право и криминологија
Консултант за ОБСЕ Спilloвер Мисија во Скопје на неколку проекти
Член на Советот за реформи во судството
Едукатор на Академијата за судии и обвинители (Меѓународно јавно право/ Кривична постапка)
Предавач на Факултетот за новинарство, Скопје

НЕОДАМНЕШНИ МЕЃУНАРОДНИ

ПРОЕКТИ

2011-2012	<i>Спроведување на реформата за кривична правда(ОБСЕ/ ОПДАТ/ Академија за обука на судии и обвинители)</i>
2010-2011	<i>Антикорупциска програма (УНДП и Државна антикорупциска комисија)</i>
2007- 2009	<i>Реформа на Системот на кривична правда (Министерство за правда/ ОБСЕ/ ОПДАТ)</i>
2009	<i>Студија за компатибилноста на домашното право и практика со Конвенцијата за правата на детето (Министерство за Правда/УНИЦЕФ)</i>
2007	<i>Проект на ОБСЕ за граѓански надзор на полицијата</i>
2007	<i>Национален правен консултант за ЕАР за Техничка помош за воспоставување на Директорат за лични податоци и спроведување на принципите за заштита на податоците ЕАР проект Реф. бр. 04MAC02/01/105</i>
2005 - 2006	<i>"Полициска работа во мултиетнички општества" за Канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства, подготовка на "Препораките на ОБСЕ за работа на полицијата за мултиетнички општества "</i>
2005 - 2006	<i>Член на Сина Комисија, УНДП, Република Македонија</i>
2006	<i>Правен консултант/ експерт за градење на капацитети за ЕАР проектот за Евалуација на Европската агенција за реконструкција Поддршка за Судството и Програми за агенциите за спроведување на законот во Србија и Косово</i>
2005	<i>Правен консултант за ЕАР за техничка поддршка за подготовка на проект Проценка на потребите за заштита на сведоците во 1 Апелационен суд во ПЈР Македонија</i>
2005 - 2006	<i>Правен експерт за проектот за Техничка помош за воспоставување на школа за обука за судии, менаџиран од ЕАР</i>
2005	<i>Заштита на сведоци, Соработници на правдата и жртвите,ИОМ, Скопје</i>
2002- 2003	<i>Преглед за недискриминација, Совет на Европа, Стразбург</i>

IV. Публикации и други дела

- Заштита на човековите права и слободи и Позицијата на Судството од аспект на меѓународното право, Годишник на Правен факултет – Скопје 1990/91
- Користењето на информанти како сведоци во кривичната постапка и меѓународно признатите права на обвинетите, Безбедност, Скопје 1994
- Право на судење во разумно време, Годишник на Правен факултет - Скопје, 1992/93
- Право на брзо судење на притвотениците, *Безбедност*, Бр. 1, 1994
- Човекови права и Моделот на кривична постапка, 1 *МРКК* Бр. 1 (1994)
- Два чекори напред, еден назад: Реформа на кривичната постапка во Италија, 1 *МРКК* бр.2 (1994)
- Точност и Праведност како главни вредности на кривичната постапка и правата на одбраната, Есеи во чест на проф. Арнаудовски, Скопје (1995), 269-96
- Правото да се испитаат сведоците против обвинетите според ЕСЧП, Годишник на Правен факултет, Скопје 1995
- Испитување на сведоците како право на одбрана, *Безбедност*, No 3, 1995
- Слобода и безбедност на човекот според ЕСЧП, *МРКК* бр. 1-2 (1996), 96-121
- Користењето на информанти во ФР Германија, *МРКК*, бр. 1/2, 1995, 89-96
- Право на толкувач во кривичната постапка, *Безбедност*, Бр. 1-2, 1996
- Права на обвинетите според ЕСЧП и Компатибилноста на домашното право, во Збирка на есеи за човековите права во Република Македонија, Правен факултет, Скопје 1996, 219-32
- Прегледот на дискусијата на 8-от Меѓународен разговор за ЕСЧП е објавен од страна на Советот на Европа (во постапките) во 1996, 101
- *Извештај за Компатибилноста на македонското право со Европската конвенција за човекови права* (со Ц. Цветковски З.Јанкуловски Т. Петрушевска), Скопје/Стразбург, 1997
- Правило на законски ограничувања во борбата против организиран криминал, *Безбедност* Бр. 4, 1998
- *Гаранции за заштитата на човековите права и Формата на казнената постапка, Постапки од Балканската конвенција за казнена постапка*, Комотини (1998)
- *Вести за Новиот законик за кривична постапка*, 5 *МРКК*, Бр.1 (1998)
- Апсење и притвор, 5 *МРКК*, бр.1 (1998)
- Прегледот на комуникацијата презентирани на Конференцијата "Компаративни системи за кривична правда" за 25 годишнината на Меѓународниот институт за високи

студии за кривични науки е презентирани во *Nouvelles Etudes Penales*, Бр. 17 (1998), 306

- *Водич за човекови права* (со З. Јанкуловски), Скопје 1999, 88 р.
- *Udheheqes neper te drejtat e njeriut*, (со З.Јанкуловски), Скопје 1999, 86 р.
- *Правата на одбраната – историско потекло*, 6 *МРКК*, 1999, 140-44
- *Право на судење во разумно време*, *Адвокатура*, бр. 3, 2000, 64-80
- *Полициски овластувања и правата на осомничените во полициската постапка*, *Трудови за 5-тата конференција на здружението за кривично право и криминологија*, Скопје 2000, 107-132
- *Полициски овластувања во истрагата на криминал*, *Полицјата, Јавното обвинителство, судовите во предкривична постапка*, Трудови за 5тата годишна конференција на здружението за кривично право и криминологија, Скопје, 2000
- *Платформа за реформа на тајните безбедносни служби*, (со З. Јанкуловски), Студија за Владата, Скопје 2001
- *Апсење, притвор и правата на осомничените во Република Македонија*, Балкански годишник за човекови права Белград 2002-06-12
- *Полициски прирачник*, Скопје 2002 (со Трпе Стојановски и Свонимир Јанкуловски)
- *Европеизација на кривичната постапка*, во *Збирка на есеи*, Правен факултет, Скопје 2002
- *Полиција и човекови права (Збирка на меѓународни инструменти)* со д-р Трпе Стојановски, Скопје 2002
- *Човекови права во Република Македонија* со С. Скарнич, Атина 2003 (www.cecl.gr)
- *Судска соработка во Југоисточна Европа* со М. Марковски, Атина 2003-12-22 (www.cecl.gr)
- *Прирачник за набљудување на судски процеси*, Коалиција за фер судење, Скопје 2003
- *Полициски профил Македонија* во *Полициска енциклопедија*, Рутлеџ, со Т. Стојановски, 2004
- *Заштита на приватноста и специјални мерки за истрага*, Правен факултет, Скопје, 2004
- *Преглед на дискриминација*, со Д. Даути, С. Никодиновска, Совет на Европа, Стразбург 2003
- *Поглед од внатре, Преглед на случаите за корупција во Македонија, Транспаренси инт. Скопје*, 2004
- *Конечен извештај за Следење на судење*, Коалиција за фер судење, Скопје 2004
- *Твоите права*, Брошура за граѓани, Скопје, 2004
- *Равлс и Хабермас за процедурална правда* во *Збирка на есеи*, Правен факултет, Скопје 2004
- *Дали имаме насока за законски реформи*, *Прилеп*, 2005
- *Заштита на сведоци од аспекти на човекови права*, во *Заштита на сведоци, соработници на правда и жртви во домашното и меѓународното право*, ИОМ, Скопје 2005.
- *Фер постапка*, *Зборник радова, Копаоник*, 2005
- *Право на фер судење*, *Политичка мисла*, 2006.
- *Пресумпција на невиност* во *Збирка на есеи на Правен факултет*, Скопје 2006
- *Судска (Кул)тура*, *Младински образовен форум*, Скопје, 2005
- *Кои полициски овластувања за царината?*, *МРКК*, 2005.
- *Систематска анализа на законската рамка и соработката меѓу одговорните институции во борбата против организираниот криминал*, *Фондација Институт Отворено Општество Македонија*, Скопје 2005
- *Историјата на реформите на правичното судење во САД*, *МРКК*, бр. 1, 2006
- *Препораки за полициска работа во мултиетнички општества*, *ОБСЕ, Хаг*, 2006, со Р. Оукли а.о.
- *Рамка за кривично право на трговијата со луѓе* со Д. Илич, *ЦЕУ Тетово*, 2006
- *Предизвиците на јавното обвинителство за време на реформата на кривичната постапка*, *Билтен бр.1*, *ФИОМ*, Скопје, 2006
- *Закон за судови* со В. Камбовски, *Билтен бр. 1*, *ФИОМ*, Скопје, 2006
- *Закон за полиција* со Т. Стојановски, *Билтен бр. 1*, *ФИОМ* Скопје, 2006
- *Син извештај*, со Т. Фити а.о.УНДП, Скопје, 2006
- *Конфискување*, со В.Камбовски а.о., *МРКК* бр. 2, 2006
- *Што нуди новиот закон за Јавно Обвинителство во врска со полицјата*, *Билтен бр. 2*, *ФИОМ*, Скопје, 2007
- *Борба против организиран криминал*, *конечен извештај*, со В. Камбовски а.о., *Билтен*

бр. 3, ФИОМ, Скопје, 2007

- Функции на процедурална правда, Годишник на полициската академија, Скопје 2007
- Како да се реформира кривичната постапка, со Д. Илич, Збирка на есеи, Правен факултет, Скопје 2007
- Процедурална правда, МРКПК, 2007
- *Стратегија за реформа на кривичното право во Република Македонија* со Д. Крпач, В. Камбовски, Г. Бужаровска, Министерство за правда, Скопје, 2007
- Анализа на контролата на полицијата со. З. Јанкуловски, З. Ибрахим, У. Пировска, В. Зафировски, ОБСЕ, Скопје, 2007
- Прирачник за гранична полиција со Т. Стојановски а.о., 2007
- Како да се реформира судството? со Ј. Дабович и Т. Зороска, во: *Збирка на есеи на Правен факултет, Скопје 2006*
- Поимот процедурална праведност, во: *Збирка на есеи на Правен факултет, Скопје 2006*
- Насоките за реформа на кривичната постапка во Република Македонија, *МРКПК*, бр.1 2007
- Применетите доктрини на процедурална праведност, во: *Збирка на есеи за Борислав Благоев, Правен факултет, Скопје, 2007*
- *Non Bis In Idem како меѓународен стандард* во: *Збирка на есеи за Панта Марина, Правен факултет, Скопје, 2007*
- Кој ќе ги чува чуварите – Или како да се обезбеди подобра истрага за полициското малтретирање, во *Збирка на есеи за Фрањо Бачич, Правен факултет, Загреб/Скопје, 2007*
- Социо-психолошки истражувања за процедурална правда во *Збирка на есеи за проф. Томислав Чокревски, Скопје, Правен факултет, Скопје, 2008*
- Предложен механизам за спроведување на системот за надворешна контрола на телата за спроведување на законот, ОБСЕ, 2008
- Полиција и човекови права- конечен извештај 2007, ОБСЕ/ФИОМ, Скопје 2008
- Нови односи помеѓу Полицијата, Јавното Обвинителство и судот во предкривична постапка, МРКК бр.1 (2008)
- Реформа на предкривична постапка во Република Македонија, *МРКПК*, бр.2/3, 2008, рр. 79-120
- Реформа на судскиот процес (Главен претрес), *МРКПК*, бр.2/3, 2008
- Фер судење и еднаквост на оружјата, *МРКПК*, бр.1, 2009, рр. 213-234
- Член 6 став 1 ЕСЧП, во: *Збирка есеи за Стефан Георгиевски*, Правен факултет, Скопје, 2009
- Заштита на приватноста во Република Македонија, *МРКПК*, бр.1, 2009, рр. 267-284
- Заштита на лични податоци во Системот за кривична правда, *МРКПК*, бр. 2/3, 2008, рр.121-141 (со Б. Гогов и М. Марушич)
- Кривична постапка (учебник), (со Н. Матовски и Г. Бужаровска), Скопје, 2009
- Предизвиците и заблудите за реформата за истрага, во: *Збирка есеи, Загреб/Скопје, 2009*, р. 165
- Владеење на правото наместо владеење на полицијата, 2009 Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија (www.mhc.org.mk)
- Реформа на истрагата во Република Македонија, Збирка на трудови од Меѓународната конференција, Приштина/Косовска Митровица, 2010
- Судска ефикасност во борбата против корупцијата, Сите за фер судење, Скопје, 2010
- Реформа на кривичната постапка, Јустинијан Први Преглед на закони, Vol. 1, 2010
- Вкрстено испитување, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска а.о.), ОБСЕ, Скопје, 2011
- Кривична истрага, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска а.о.), ОБСЕ, Скопје, 2011
- Спогодба, Прирачник за обука, (со Г. Бужаровска а.о.), ОБСЕ, Скопје, 2011
- Клучни новини во македонскиот Кривичен законик, со Ѓорѓе Игњатович (Ur.), Stanje kriminaliteta u Srbiji I pravna sredstva reagovanja, III deo, Белград, 2009, 349-367.
- Извештај за компатибилноста на домашното право и пракса со Конвенцијата за правата на детето (со Г. Бужаровска а.о.) УНИЦЕФ/ Министерство за правда, Скопје, 2010
- Компаративна кривична постапка, учебник (со Г. Бужаровска), Академик, 2011
- Кривична постапка (со Н. Матовски и Г. Бужаровска), Второ издание, Академик, Скопје, 2011
- Закон за кривична постапка - коментар (со Г. Бужаровска), Академски Скопје, 2011
- Правото на одбрана според новиот Закон за кривична постапка- Предизвици и ризици, во: Про боно правна помош, ЦЕУ, Тетово, 2011

- Нови односи помеѓу полицијата и јавното обвинителство во Република Македонија, Преглед на закони Јустинијан Први, Vol. 2, 2011
- Главни концептуални разлики во реформата за кривична истрага во Хрватска и Македонија, Збирка на текстови од Правниот факултет во Скопје и Загреб, Загреб, 2011
- Човекови права како рамка за Европските кривични постапки, во: Збирка на есеи во чест на проф. Георги Марјанович, Скопје, 2011
- Бесплатна правна помош во кривичната постапка, во: Збирка на есеи во чест на проф. Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2011
- Предговор, во: Збирка на есеи во чест на проф. Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2011
- Реформа на судството во Поранешна Југословенска Република Македонија, Европски парламент, Брисел, 2010 (со Г. Бужаровска)

Меѓународни конференции

- 21-ва Студиска сесија за човекови права, Меѓународен институт за човекови права во Стразбург, 1990
- 18-та сесија за униферзитетски професори и истражувачи (ЦИЕДХУ) Стразбург, 1990
- XLIII Меѓународен курс по криминологија во Мишколц, Унгарија, 1990
- Студија на Институтот Макс Планк за Меѓународно кривично право во Фрајбург, Германија 1991-92
- Меѓународен симпозиум "Von totalitärem zu Rechtsstaatlichem Strafrecht", Бухенбах, Германија, 1992
- Трета програма за право и пракса за човекови права, Бирмингам, Велика Британија 1993
- Конференција за Меѓународната спогодба за граѓански и политички права и Велика Британија, Лондон 1993
- Меѓународна конференција на бегалци, Будимпешта, 1993
- 8-ми Меѓународен разговор за Европската конвенција за човекови права, Будимпешта, 1995
- "Посредување помеѓу престапникот и жртвата", Барселона, Шпанија, 1995
- Семинар на ОБСЕ за човековата димензија, Варшава, 1995
- Програма за обука за "Демократија, човекови права и мирно решавање на конфликти, Лилехамер, Норвешка, 1996
- Меморијален семинар Торкел Опсал, Осло, Норвешка, 1996
- "Работилница за НВО за човекови права и Советот на Европа", Стразбург 1997
- Гаранции за независноста на судството во држава владеена од правото, Варшава и Слок, 1997
- 1-ва Балканска конвенција за казнена постапка, Комотини, Грција 1997
- Меѓународна конференција АИДП "Компаративни системи за кривична правда", Сиракуза, Италија 1997
- Летен институт за граѓанско образование и практикување на демократија, Институт за студии на САД, Лондон 1999 (еден месец)
- Меѓународна конференција "Полиција во транзиција", Копенхаген 2001
- Конференција на ОБСЕ за толеранција и недискриминација, Виена 2001
- Конференција на Советот на Европа за толеранција и недискриминација, Стразбург 2003
- Меѓународна конференција "Кривична постапка во интегрирана Европа" Дубровник, Хрватска 2007
- Најдобри практики на ОПЦАТ (Опционален протокол на конвенцијата на ОН против тортура) Имплементација, Јереван, Арменија 2007
- Реформа на кривичното право, Опатија, Хрватска, 2009
- Конференција за реформата на кривичното право Опатија, Хрватска 2010
- Спечување на тортура, Скопје 2011
- Бранители на човекови права во областа на Советот на Европа, Стразбург, 2011
- Македонски искуство со лустрација, Скопје, 2012

V. Јазични вештини

македонски: мајчин
англиски: одлично
српски: одлично
хрватски: многу добро
германски: добро